

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 243

9 октомври 2020, петок

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3118. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на наменски дотации за основното образование по општини за 2021 година.....	4	3123. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (произведен комплекс) КО Сарај, Општина Сарај	7
3119. Уредба за Методологија за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2021 година.....	4	3124. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-времено сместување КО Сопиште-вонградежен, Општина Сопиште.....	8
3120. Уредба за Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за Јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на Јавни детски градинки по општини за 2021 година.....	5	3125. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – глина на акционерско друштво индустрија за градежни материјали Еленица Струмица на локалитетот „с.Раборци“, Општина Струмица	8
3121. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за Јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2021 година	6	3126. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на Друштвото за производство, услуги и трговија Крин - Производство ДОО увоз - извоз с.Беровци, Прилеп на локалитетот „с.Беловодица“, Општина Прилеп	8
3122. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип на Рударско индустрискиот комбинат Силекс Акционерско друштво - Кратово	7		

	Стр.		Стр.
3127. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (фабрика за изработка на алуминиумски, пвц прозори и врати) КО Тетово вон град, Општина Тетово.....	9	3139. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиника, Завод и Ургентен центар - Скопје.....	14
3128. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	9	3140. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.....	14
3129. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, Општина Прилеп.....	10	3141. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Липково“ - Липково.....	15
3130. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом Куманово.....	10	3142. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Никулец Креатива“ - Скопје.....	15
3131. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука.....	11	3143. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд.....	16
3132. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.....	11	3144. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.....	16
3133. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје.....	11	3145. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка.....	16
3134. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот рамниште“ с.Ораов Дол, Општина Чашка.....	12	3146. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово.....	17
3135. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат А3, Штип - Кочани, делница Штип – Крупиште и проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат р 1205, делница Пробиштип – Крупиште на минерална сировина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Карбинци ...	12	3147. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани.....	17
3136. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот „Чифличко Поле“, Општина Винаца.....	13	3148. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Центар за социјална работа во Винаца.....	18
3137. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – секундарни кварцити на локалитетот „Црн врв“ во атарот на Општина Пробиштип и Кратово.....	13	3149. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево.....	18
3138. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „Белички Рид“ с.Плетвар, Општина Прилеп.....	13	3150. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово.....	19
		3151. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар....	19
		3152. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга.....	19
		3153. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово.....	20

	Стр.		Стр.
3154. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар.....	20	3167. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	26
3155. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола.....	21	3168. Одлука за давање согласност на Одлуката за промена/дополнување на дејност на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје.....	26
3156. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод.....	21	3169. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.....	27
3157. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево.....	22	3170. Одлука за утврдување на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија во 2021 година.....	30
3158. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес.....	22	3171. Одлука за давање одобрение за основање на приватна установа за деца- детска градинка „Сунница“ - Гевгелија.....	32
3159. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци.....	23	3172. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето - задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година.....	33
3160. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш.....	23	3173. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	33
3161. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино.....	23	3174. Одлука за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на локалитетот „Двориште“ Општина Берово на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ДВБ ДООЕЛ Скопје.....	34
3162. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово.....	24	3175. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2020 година.....	35
3163. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движни ствари на Јавната установа Центар за социјална работа во Валаново.....	24	3176. Програма за изменување на Програмата за поддршка на претприемништвото, конкурентноста и иновативноста на малите и средните претпријатија во 2020 година.....	37
3164. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	25	3177. Програма за изменување на годишната Програма за изградба, продажба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија за 2020 година.....	37
3165. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Бела Вода и Чаршија“ Општина Горче Петров.....	25	3178. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година.....	37
3166. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги НЕД-ЦАНН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид.....	26	3179. Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација.....	38
		3180. Одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.....	38
		Огласен дел	1-56

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3118.

Врз основа на член 45 став (2) алинеја 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериумите за распределба на наменските дотации за основното образование по општини за 2021 година.

Член 2

Согласно буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 16001, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба наменски се распределуваат на општините на кои им се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19 и 229/20).

Член 4

Критериуми за распределба на наменските дотации во основно образование се: основна сума за општина, број на ученици во основно образование во општината, густина на населеност на општината.

Во распределбата ќе се користи и механизам на прагови (долен и горен праг).

Член 5

Распределба на средствата од наменската дотација за основно образование е според формулата:

$$НДО_0 = O + ПУ_0 \times C$$

$$ПУ_0 = У_0 + (У_0 \times Кг)$$

НДО₀ - Наменска дотација за основно образование за општина

O - Основна сума по општина

У₀ - Вкупен број на ученици во општина

ПУ₀ - Пондерирали ученици во општината

C - Стандард (износ) по ученик

Кг - коефициент (пондер) за густина на населеност на општина:

до 20 жители на км² - (1.4)

од 20 до 35 жители на км² - (0.8)

од 35 до 70 жители на км² - (0.6)

Член 6

Средствата определени како наменски дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 7

Средствата за наменски дотации ќе се насочуваат по општини од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, квартално или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-6984/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3119.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ОПШТИНИ И ГРАДОТ СКОПЈЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за средното образование по општини и Градот Скопје за 2021 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година, во раздел 160.01, Програма А-Децентрализација, Потпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 3

Средствата утврдени во член 2 од оваа уредба, се распределуваат на општините и Градот Скопје на кои им се пренесени основачките права на средните училишта согласно Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17, 64/18 и 229/20) и кои ги исполниле условите согласно член 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09,

47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 244/19) за финансирање со блок дотации.

Член 4

Критериуми за распределба на блок дотациите за средното образование по општини и Градот Скопје се: основна сума по општина и Градот Скопје, број на ученици во средно образование во општината и Градот Скопје, број на ученици во стручно образование во општината и Градот Скопје и број на ученици со посебни потреби во средно образование во општината и Градот Скопје.

Член 5

Распределба на средствата од блок дотацијата за средно образование е според формулата:

$$\text{БДСо} = \text{О} + \text{ПУо} \times \text{С}$$

$$\text{ПУо} = \text{Уо} + \text{Ус} \times \text{Кс} + \text{Упп} \times \text{Кпп}$$

БДСо - Блок дотација за средно образование за Општина/Град Скопје

О - Основна сума по Општина/Град Скопје

ПУо - Пондерираны ученици во Општина/Град Скопје

С - Стандард (износ) по ученик

Уо - Вкупно ученици во средно образование во Општина/Град Скопје

Ус - Број на ученици во стручно образование во Општина/Град Скопје

Кс - Коефициент (пондер) за стручно образование (0.2)

Упп - Број на ученици со посебни потреби во средно образование во Општина/Град Скопје

Кпп - Коефициент (пондер) за ученици со посебни потреби во средно образование (1).

Член 6

Средствата определени како блок дотации се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Член 7

Средствата за блок дотациите ќе се насочуваат по општините и Градот Скопје од Буџетот на Република Северна Македонија, преку Министерството за образование и наука, месечно или по динамика во договор со Министерството за финансии.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-6988/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3120.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА - ДЕТСКИ ГРАДИНКИ И ЦЕНТРИ ЗА РАН ДЕТСКИ РАЗВОЈ ВО СОСТАВ НА ЈАВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки по општини за 2021 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година во Раздел 15001- Министерство за труд и социјална политика, Програма А, Потпрограма А2 - Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца -детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по дете за престој на дете во општинска јавна установа за деца – детска градинка и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки;

- број на деца во општинска јавна установа за деца – детска градинка и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки;

- број на вработени во општинска јавна установа за деца - детска градинка.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$\text{БД заштита на децата} = \text{ОСг} + \text{ОСц}$$

$$\text{ОСг} = \text{Тг} \times \text{Бр.г}$$

$$\text{ОСц} = \text{Тц} \times \text{Бр.ц}$$

- БД заштита на деца – претставува блок дотација за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина;

- ОСг – претставува основна сума по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки, по општина;

- ОСц – претставува основна сума по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца –центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина;

- Тг – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - детски градинки;

- Тц – претставува трошок по дете годишно за дејноста згрижување и воспитание на деца во општинските јавни установи за деца - центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки;

- Бр.г – број на деца во општински јавни установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки според просечен капацитет на деца од проектираниот капацитет на деца и фактичкиот број на деца на општинските јавни установи за деца - детски градинки, по општина;

- Бр.ц – број на деца во општински јавни установи за деца - центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки според проектираниот број на деца, по општини.

Член 5

Блок дотација за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина, не може да биде помала од 350.000,00 денари месечно, по општина.

Блок дотација за дејноста згрижување и воспитување на деца во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки, по општина не може да биде помала од потребните средства за исплата на плата и надоместоци од плата за вработените во општинските јавни установи за деца – детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки заклучно со состојбата на вработени од претходната фискална година.

Член 6

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца - детски градинки и центри за ран детски развој во состав на јавни детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во градот Скопје каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-9193/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3121.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15, 209/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполните условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита-домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;

- бројот на сместени лица (корисници на социјална услуга) во општински јавни установи за стари лица.

- број на вработени во општински јавни установи за стари лица.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$BD\ i\ \text{социјална заштита} = OS\ i\ \times \text{Коефициент } i$$

$$OS\ i = T \times Br\ i$$

BD i социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

OS i – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

T – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на услугата.

Br i – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

Коефициент i – претставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Северна Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2021 година.

Бр. 44-9255/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3122.

Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР, ЗЛАТО И СРЕБРО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЛАВИЦА И ЦРН ВРВ“ ОПШТИНА КРАТОВО И ОПШТИНА ПРОБИШТИП НА РУДАРСКО ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ СИЛЕКС АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО - КРАТОВО

1. На Рударско индустрискиот комбинат Силекс Акционерско друштво – Кратово му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип.

2. Површината на истражниот простор од точка 1 на оваа одлука изнесува $\Pi = 23.865633 \text{ km}^2$ и е определена со координатни точки кои меѓусебно се поврзани со прави линии, кои се дадени во табелата:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7.590.010,00	4.658.858,00
T-2	7.591.040,00	4.659.145,00
T-3	7.596.240,00	4.659.140,00
T-4	7.596.240,00	4.658.000,00
T-5	7.595.000,00	4.658.000,00
T-6	7.595.000,00	4.656.000,00
T-7	7.596.240,00	4.656.000,00
T-8	7.596.240,00	4.654.280,00
T-9	7.593.000,00	4.654.290,00
T-10	7.593.892,00	4.654.768,00
T-11	7.593.890,00	4.654.858,00
T-12	7.592.202,00	4.655.403,00
T-13	7.590.950,00	4.656.005,00
T-14	7.590.613,00	4.655.340,00
T-15	7.590.010,00	4.654.280,00

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишување на Договорот за концесија.

4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералните сировини – бакар, злато и сребро на локалитетот „Пластица и Црн Врв“ Општина Кратово и Општина Пробиштип.

6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1354/1-18
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3123.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ПРОИЗВОДЕН КОМПЛЕКС) КО САРАЈ, ОПШТИНА САРАЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (производен комплекс) КО Сарај, Општина Сарај.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
10711/2- дел	Сарај	Сарај	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7400m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1478/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3124.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ КО СОПИШТЕ-ВОНГРАДЕЖЕН, ОПШТИНА СОПИШТЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена А4-временно сместување КО Сопиште-вонградежен, општина Сопиште.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
592	Сопиште-вонградежен	Нерешите	лозије	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				432м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1839/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3125.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГЛИНА НА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ИНДУСТРИЈА ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ ЕЛЕНИЦА СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.РАБОРЦИ“, ОПШТИНА СТРУМИЦА

1. На Акционерско друштво индустрија за градежни материјали ЕЛЕНИЦА Струмица се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – глина на локалитетот „с.Раборци“, Општина Струмица, со површина на простор на концесија за експлоатација

дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7633752	4585155
T-2	7634117	4585126
T-3	7634091	4585204
T-4	7633958	4585823
T-5	7633822	4585783
T-6	7633848	4585891
T-7	7633651	4585891
T-8	7633651	4585348

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.258875 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 (триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-4146/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3126.

Врз основа на член 42 став (16) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА КРИН - ПРОИЗВОДСТВО ДОО УВОЗ - ИЗВОЗ С.БЕРОВЦИ, ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.БЕЛОВОДИЦА“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Друштвото за производство, услуги и трговија Крин - Производство ДОО увоз - извоз с.Беровци, Прилеп се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер на локалитетот „с.Беловодница“, Општина Прилеп, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	756082	4574860
T-2	7561000	4574975
T-3	7560200	4576200
T-4	7560020	4576100

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.305038 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 30 триесет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-5283/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3127.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (ФАБРИКА ЗА ИЗРАБОТКА НА АЛУМИНИУМСКИ, ПВЦ ПРОЗОРИ И ВРАТИ) КО ТЕТОВО ВОН ГРАД, ОПШТИНА ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (фабрика за изработка на алуминиумски, пвц прозори и врати) КО Тетово вон град, Општина Тетово.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
8060/2	Тетово вон град	Клуково	каменар	0
8060/2	Тетово вон град	Клуково	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				6880 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7047/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3128.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), а во врска со член 93 став 1 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.32/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Б3-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Б3-големи угостителски единици КО Глуво Бразда, општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3279	Глуво Бразда	Кременјача	нива	5
3257/1-дел	Глуво Бразда	Кременјача	нива	5
3261/2	Глуво Бразда	Кременјача	пасиште	5
3261/3	Глуво Бразда	Кременјача	пасиште	5
3261/5	Глуво Бразда	Кременјача	пасиште	5
3261/1	Глуво Бразда	Кременјача	пасиште	5
3261/4	Глуво Бразда	Кременјача	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				25362м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7066/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3129.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С.ВЕПРЧАНИ“, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – мермер се доделува во функција на експлоатација на минералната сировина – мермер на локалитетот „с. Вепрчани“, општина Прилеп.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „с. Вепрчани“, општина Прилеп е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на минерална сировина – мермер на локалитетот „с.Вепрчани“, општина Прилеп.

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – мермер ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина - мермер ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за експлоатација, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7595/1 -19
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3130.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ КУМАНОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар - амбулантно возило за итна медицинска помош, и тоа:

Вид: Патничко моторно возило,
Марка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000264556728,
Број на мотор: M9T F7 C030219,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА/01,
Регистарска ознака: SK 7104 BA

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом Куманово.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8237/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3131.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1.	Ормар	Lenovo 42U 1200mm Deep Static Rack	1
2.	Уред за бекап (заштита на податоци) на ленти	IBM TS3100 Tape Library Express	1
3.	Уред за непрекинато напојување за монтирање во ормар	Lenovo RT6kVA 3U Rack or Tower UPS	2
4.	Софтвер за централизиран бекап(заштита на податоци)	IBM® SPECTRUM PROTECT™, FORMERLY TIVOLI® STORAGE MANAGER	1
5.	Софтвер за управување со релациони бази на податоци	IBM DB2 Workgroup Server Edition	1
6.	Сервер за виртуелизација	IBM Power8 S822 Server1.8284 Model 22A	2
7.	Fibre channel мрежен преклопник	Cisco MDS 9148S	2
8.	SAN/NAS/SMB уред за складирање на податоци	EMC Unity 300	1
9.	Огнен ѕид /фајервол – уред за заштита	FortiGate - 300D	2
10.	L3 Core мрежен преклопник	Cisco Catalyst 3850	2
11.	DMZ мрежен преклопник	Nexus 3048TP	2
12.	Софтвер за NQF (National Qualification Framework – Национална рамка за квалификации)	NQF system module Module Administration Module for harmonization of existing qualifications Module for adding new qualifications Module for Reaccreditation of qualification Registers of qualifications / Public Portal	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со министерот за образование и наука, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8239/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3132.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1.	Сервер за монтирање во ормар 1U	Dell PowerEdge R630	1
2.	Персонален компјутер	Anhoch Goliath XD1205 MB H81M-S2PVLGA1150 DDR3 1600 MHz	250
3.	Софтверска лиценца	Microsoft	1 сет
4.	Уред за складирање на податоци	Dell PowerVault MD3820f	1
5.	Мрежен преклопник	Dell N3024	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8239/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3133.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ” - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари – пет амбулантни возила за итна медицинска помош, и тоа:

1. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000964556726,
Број на мотор: M9T F7 C030766,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7102 BA
2. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000164556722,
Број на мотор: M9T F7 C030936,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7103 BA
3. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000764556725,
Број на мотор: M9T F7 C030546,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7105 BA
4. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000064556727,
Број на мотор: M9T F7 C030731,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7106 BA
5. Вид: Патничко моторно возило,
Марка: РЕНО,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Број на шасија: VF1MA000564556724,
Број на мотор: M9T F7 C030936,
Година на производство: 2020,
Сила на мотор: 100 kW,
Работна зафатнина на мотор: 2299cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА/01
Регистарска ознака: SK 7107 BA

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје” - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје” - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-8241/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3134.

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – КВАРЦ НА ЛОКАЛИТЕТОТ РАМНИШТЕ“ С.ОРАОВ ДОЛ, ОПШТИНА ЧАШКА**

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на локалитетот „Рамниште“ с.Ораов Дол, Општина Чашка, бр. 24-5619/1 од 13.11.2014 година, еднострано се раскинува од страна на концедентот, заради неплаќање на концискиот надоместок.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – кварц на Друштвото за производство, трговија и угостителски дејности ПЕЛЈА ЗЦ 2010 Охрид на локалитетот „Рамниште“ с.Ораов Дол, Општина Чашка бр. 41-7511/1 од 9.10.2012 година („Службен весник на Република Македонија” бр.127/12).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија”.

Бр. 44-8281/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3135.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија” бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕКСПРЕСЕН ПАТ АЗ, ШТИП - КОЧАНИ, ДЕЛНИЦА ШТИП – КРУПИШТЕ И ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р 1205, ДЕЛНИЦА ПРОБИШТИП – КРУПИШТЕ НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - БАЗАЛТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЖЕВО БРДО“, ОПШТИНА КАРБИНЦИ

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат АЗ, Штип - Кочани, Делница Штип – Крупиште и проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р 1205, Делница Пробиштип – Крупиште на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Карбинци, доделена со Договор за концесија за експлоатација за потребите за изградба на експресен пат АЗ, Штип - Кочани, Делница Штип – Крупиште и проект за рехабилитација и реконструкција на регионален пат Р 1205, Делница Пробиштип – Крупиште на минерална суровина - базалт на локалитетот „Ежево Брдо“, Општина Карбинци бр.24-6362/1 од 16.12.2019 година на Јавното претпријатие за државни патишта престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8283/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3136.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧИФЛИЧКО ПОЛЕ“, ОПШТИНА ВИНИЦА

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на песок и чакал на локалитетот „Чифличко Поле“, Општина Винаца, доделена со Договор за концесија за експлоатација песок и чакал на локалитетот „Чифличко Поле“, Општина Винаца бр.24-4204/1 од 23.06.2015 година на Друштвото за вработување на инвалидни лица заштитно друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ВИН – ИМ ДООЕЛ Винаца престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8284/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3137.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - СЕКУНДАРНИ КВАРЦИТИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРН ВРВ“ ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП И КРАТОВО

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на секундарни кварцити на локалитетот „Црн Врв“ во атарот на општина Пробиштип и Кратово, доделена со Договор за концесија за експлоатација секундарни кварцити на локалитетот „Црн Врв“ во атарот на општина Пробиштип и Кратово бр.24-5593/1 од 13.11.2014 година на Рударски индустриски комбинат - СИЛЕКС Акционерско друштво - Кратово престанува да важи заради истек на рокот за периодот на кој е доделена концесијата.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8285/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3138.

Врз основа на член 52 став (5) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛИЧКИ РИД“ С.ПЛЕТВАР ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. Со оваа одлука Договорот за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Белички Рид“ с.Плетвар, општина Прилеп, бр.24-1771/19 од 7 јуни 2012 година, еднострано се раскинува по барање на концесионерот Друштвото за рударство, производство и трговија ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР ДООЕЛ Плетвар - Прилеп, заради немање на економски интерес за натамошно извршување на концесијата за експлоатација.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на Друштвото за рударство, производство и трговија ЧИФТЈИЛДИЗ МЕРМЕР ДООЕЛ Плетвар - Прилеп на локалитетот „Белички Рид“ с.Плетвар, општина Прилеп бр.41-4104/1 од 29 мај 2012 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.69/12).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8286/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3139.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

1. Вид: Товарно моторно возило,
Марка: ДФМ,
Тип: S K05 EQ5021XXYF,
Број на шасија: LGHT1217XA9986635,
Број на мотор: EQ46512-3010183513,
Година на производство: 2009,
Сила на мотор: 35 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1012 cm³,
Боја на каросерија: 01 БЕЛА
Регистарска ознака: SK 5608 AC

2. Вид: Товарно моторно возило,
Марка: ДФМ,
Тип: S K05 EQ5021XXYF,
Број на шасија: LGHT1217399257081,
Број на мотор: EQ46512-3009094274,
Година на производство: 2009,
Сила на мотор: 35 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1012 cm³,
Боја на каросерија: 01 БЕЛА
Регистарска ознака: SK 5609 AC

3. Вид: Товарно моторно возило,
Марка: ДФСК,
Тип: C35,
Број на шасија: LVZMN25BXJA041857,
Број на мотор: DK 15-06 18133500,
Година на производство: 2018,
Сила на мотор: 74 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1493 cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА / 01
Регистарска ознака: SK 1705 AS

4. Вид: Товарно моторно возило,
Марка: ДФСК,
Тип: C35,
Број на шасија: LVZMN25B1JA041858,
Број на мотор: DK 15-06 18133488,
Година на производство: 2018,
Сила на мотор: 74 kW,

Работна зафатнина на мотор: 1493 cm³,
Боја на каросерија: БЕЛА / 01
Регистарска ознака: SK 1704 AS

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиници, Завод и Ургентен центар - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната установа од областа на здравството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиници, Завод и Ургентен центар - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8320/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3140.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Вид: Патничко моторно возило,
Марка: ПЕЖО,
Тип: Партнер 1.9 D,
Број на шасија: VF35FWJZE60264801,
Број на мотор: 10DXCD 6007581,
Година на производство: 2000,
Сила на мотор: 51 kW,
Работна зафатнина на мотор: 1868 cm³,
Боја на каросерија: MET. ЦРВЕНА / 75
Регистарска ознака: SK 709 KC

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Институт за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8321/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3141.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ „ЛИПКОВО“ - ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар, и тоа:

Вид: Патничко возило,
Марка: Рено,
Тип: Мастер 2.3 dCi,
Сила на моторот: 100 KW,
Број на шасија: VF1MA000X64556721,
Број на мотор: M9T F7 C027928,
Работна зафатнина на моторот: 2 299 cm³,
Година на производство: 2020,
Боја на каросеријата: Бела/01,
Регистарска ознака: SK 7108 BA.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука, се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Липково“ - Липково.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом „Липково“ - Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар, од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8323/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3142.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА „НИКУЛЕЦ КРЕАТИВА“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Никулес Креатива“ - Скопје, со седиште на ул. „Борка Талески“ бр. 26/8-33, Општина Центар.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Здружение на граѓани за едукација и креативност на деца и млади НИКУЛЕЦ КРЕАТИВА – Скопје, со единствен даночен број 4057012515878 и седиште на ул. „Борка Талески“ бр. 40-1/1, Општина Центар, претставувано од претседателот на здружението Јасмина Георгиева – Алаџовска од Скопје.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитување на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, исхрана, нега, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од три до шест години живот, односно до вклучување во основното образование, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни, стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитување на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. „Борка Талески“ бр. 26/8-33, Општина Центар, со површина од 98 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитување е 20 деца, организирани во една згрижувачко - воспитна група, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решението за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8414/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3143.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	63
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краевни и со димензии 160x80x73 см	72
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краевни и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	72
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	72
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -KM 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	30
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-131 направена од тапаширана столица со димензии 50x55x80 см	85

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика - Државен инспекторат за труд.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Државниот инспекторат за труд, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3144.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
1.	Климатизер за центар за податоци	Аирвел Внатрешна единица: AWSI-HKD018-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD018-N11	2
2.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	23

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/2
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3145.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРИВА ПАЛАНКА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	9
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијанан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	16
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијанан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	16
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), суиџер и мебел штоф	16

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/3
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3146.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КУМАНОВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	8
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијанан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	55
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијанан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	55
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), суиџер и мебел штоф	55
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	6
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапаширана столица со димензии 50x55x80 см	55

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Куманово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/4
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3147.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КОЧАНИ**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијален со заштита од АБС краевни и со димензии 160x80x73 см	16
2.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направена од иверка со медијален со заштита од АБС краевни и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	16
3.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	16
4.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	4

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/5
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

3148.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА
ВО ВЕНИЦА**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	6
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијален со заштита од АБС краевни и со димензии 160x80x73 см	12
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направена од иверка со медијален со заштита од АБС краевни и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	12
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	12
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Веница.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Веница, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/6
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

3149.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕЛЧЕВО**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	4
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијален со заштита од АБС краевни и со димензии 160x80x73 см	19
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направена од иверка со медијален со заштита од АБС краевни и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	19
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	19
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	5
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапаширана столица со димензии 50x55x80 см	19

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Делчево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/7
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3150.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БЕРОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	8
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	18
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	18
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	18
5.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	18

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/8
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3151.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	20
2.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	20
3.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	20
4.	Метален ормар	КЛИЧАЈСАН МЕТАЛ-КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	8
5.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/9
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3152.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	24
2.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	24
3.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	24

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Струга, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/10
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3153.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ТЕТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	32
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	45
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	45
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	45
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ-КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	9
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапаирана столица со димензии 50x55x80 см	43

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Тетово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/11
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3154.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	21
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	40
3.	Подвижен фиокер	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	40
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивистрирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	40
5.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	20

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Гостивар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/13
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3155.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Назив на движна ствар	Тип (модел)	Количина (парче)
Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Битола, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/13
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3156.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО МАКЕДОНСКИ БРОД**

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	8
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	9
3.	Подвижен фиокер	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	9
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивистрирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	9
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ-КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	3
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	18

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Македонски Брод, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/14
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3157.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	16
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС крави и со димензии 160x80x73 см	25
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС крави и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	25
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	25
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	6

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/15
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3158.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	15
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС крави и со димензии 160x80x73 см	41
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС крави и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	41
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	41
5.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-131 направена од тапаирана столица со димензии 50x55x80 см	40

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/16
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3159.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	4
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	25
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	25
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	25
5.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	25

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Кавадарци, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/17
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3160.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	14
2.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	14
3.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	14
4.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/18
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3161.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	6
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	16
3.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	16
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	16
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	6
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	16

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Меѓуопштински центар за социјална работа во Неготино, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/19
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3162.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО КРАТОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	12
2.	Подвижен фиокар	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	12
3.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	12
4.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	5

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Кратово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/20
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3163.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА УСТАНОВА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ВО БАЛАНДОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии, му престанува користењето на следните движни ствари:

Реден број	Назив на движна ствар	Тип (модел) / Опис на движна ствар	Количина (парче)
1.	Климатизер	Аирвел Внатрешна единица: AVSI-HKD012-N11 Надворешна единица: AWAU-YKD012-N11	9
2.	Канцелариска маса	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-105 направена од иверка со медијанпан со заштита од АБС краев и со димензии 160x80x73 см	9
3.	Подвижен фиокер	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-106 направен од иверка со медијанпан со заштита од АБС краев и со димензии 40x60x50 см, со три фиоки со заклучување	9
4.	Секретарска столица	АРСУ МОБИЛИЈА-AR-121 подвижна, прилагодлива и ротирачка рачка со метална основа и ПВЦ обвивка, со хромирана конструкција, со механизам за нивелирање (хоризонтално и вертикално), сунѓер и мебел штоф	9
5.	Метален ормар	КЛИЧАЛСАН МЕТАЛ -КМ 1210 направен од пресуван челик со димензии 190x40x80 см, систем за заклучување	6
6.	Посетителска столица	АРСУ МОБИЛИЈА -AR-131 направена од тапацерирана столица со димензии 50x55x80 см	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната установа Центар за социјална работа во Валандово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со директорот на Јавната установа Центар за социјална работа во Валандово, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8416/21
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

3164.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за финансии – Царинската управа да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад, на движни ствари – канцелариска опрема и друг ситен инвентар, кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлуката за усвојување на

Извештајот за редовниот годишен попис за 2019 година на средствата и обврските на Царинската управа бр. 02-077112/19-0050 од 7.2.2020 година, донесена од директорот на Царинската управа.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8422/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

3165.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19 и 261/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „БЕЛА ВОДА И ЧАРШИЈА“ ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – варовник на локалитетот „Бела Вода и Чаршија“ Општина Горче Петров.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8611/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3166.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НЕДЦАНН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ ОХРИД

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги НЕДЦАНН СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Охрид со број 19-251/6 од 21.9.2020 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8613/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3167.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавната установа Дом за доенчиња и мали деца – Битола да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема, кои се дотраени, неупотребливи и технолошки застарени и не можат да се продаат или разменат како такви, согласно Одлука бр.02-115/4 од 8.2.2019 година, Одлука за расходување на движни средства по Предлог за расход на движни средства од пописна комисија за извршениот попис на основни средства со состојба на 31.12.2018 година бр.05-696/1 од 31.12.2018 година бр.02-115/5 од 8.2.2019 година, Одлука за расходување на движни средства по Предлог за расход на движни средства од пописна комисија за извршениот попис на основни средства со состојба на 31.12.2019 година бр.05-611/1 од 31.12.2019 година и Одлука бр.02-90/5 од 26.2.2020 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8653/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3168.

Врз основа на член 100 став (6) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19, 180/19 и 275/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОМЕНА/ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЈНОСТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА „ЗДРАВСТВЕН ДОМ НА СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за промена/дополнување на дејност на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје број 02-2773/33 од 31.07.2019 година, донесена од Управниот одбор на Јавната здравствена установа „Здравствен дом на Скопје“ - Скопје на седницата одржана на 31.7.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8700/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби, с.р.**

3169.

Врз основа на член 44 став (4) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА
- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Реден број	Назив на движната ствар	Карактеристики на движната	Производител	Единица мерка	Количина
1	Монтажна модуларна единица ТИП 1 – амбуланти и канцеларии	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покриен со хомогена пвц подна облога. Опремена со пвц врата и пвц прозор, санитарни уреди - мијалник, водоводна и електрична инсталација и инвертер систем за климатизација – 3,5 kW. Димензии: должина 2400мм, ширина 6000мм и висина 2600мм	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	13
2	Монтажна модуларна единица ТИП 1Б – сервер соба	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покриен со хомогена пвц подна облога. Опремена со 2 (две) пвц врати и пвц прозор, електрична инсталација и инвертер систем за климатизација – 3,5 kW. Димензии: должина 2400мм, ширина 6000мм и висина 2600мм	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	1
3	Монтажна модуларна единица ТИП 2 – чекална и шалтер соба	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покриен со хомогена пвц подна облога.	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	2

		Опремена со пвц врати и пвц прозори, електрична инсталација и инвертер систем за климатизација – 3,5 kW. Димензии: должина 6000мм, ширина 4800мм и висина 2600мм			
4	Монтажна модулarna единица ТИП 3 – дневна болница	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покрнен со хомогена пвц подна облога. Опремена со пвц врати и 2 (два) пвц прозори, санитарни уреди - мијалник, водоводна и електрична инсталација и инвертер систем за климатизација – 3,5 kW. Димензии: должина 6000мм, ширина 4800мм и висина 2600мм	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	2
5	Монтажна модулarna единица ТИП 4 – тоалети	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покрнен со хомогена пвц подна облога. Опремена со 2 (две) кабинни, 2 (две) пвц врати и пвц прозор, санитарни уреди, водоводна и електрична инсталација и електрични панели за греење. Димензии: должина 2400мм, ширина 6000мм и висина 2600мм	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	2
6	Монтажна модулarna единица ТИП 5 – тоалет за пациенти	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покрнен со хомогена пвц подна облога. Опремена со 3 (три) кабинни, пвц врати и пвц прозор, санитарни уреди, водоводна и електрична инсталација и електрични панели за греење. Димензии: должина 2400мм, ширина 6000мм и висина 2600мм	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	1
7	Монтажна модулarna единица ТИП 6 - ходник	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки сидни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покрнен со хомогена пвц подна облога. Опремена со 3 (три) пвц врати, електрична инсталација и	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	1

		инвертер систем за климатизација – 3,5 kW. Од надворешната страна опремена со 2 (две) подни платформи, 2 (две) коси платформи-рампи од челична конструкција со заштитна ограда и 2 (две) настрешници од метална конструкција покриени со лим. Димензии: должина 31200мм, ширина 2400мм и висина 2600мм			
8	Монтажна модулarna единица ТИП 7– тоалет за пациенти со остава	Изработена од конструкција од челични профили со исполна од еколошки видни и плафонски панели (PUR) со дебелина д=60мм, под од цементни табли со д=10мм и д=20мм, со исполна од екструдирани полистирен како термоизолација, завршно покриен со хомогена пвц подна облога. Опремена со 3 (три) кабини, пвц врата и пвц прозор, санитарни уреди, водоводна и електрична инсталација и електрични панели за греење. Димензии: должина 2400мм, ширина 6000мм и висина 2600мм	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	1
9	Кровна монтажна двоводна конструкција	Изработена од конструкција од челични профили/решетка, со завршно покривање од челичен поцинкуван и пластифициран лим со дебелина д=0.5мм. Површина на покривање – 550м ²	ЈБТ-АРИ и ТОМ Валандово	парче	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-8791/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3170.

Врз основа на член 15 став 1 од Законот за буџетите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/05, 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11, 171/12, 192/15 и 167/16) и член 27-а став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09, 40/10, 83/10, 166/10, 172/10, 95/11, 151/11, 170/11, 67/13, 145/14, 62/15, 41/16, 153/16 и 113/17 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.228/19, 72/20 и 215/20), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТРАТЕШКИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО 2021 ГОДИНА

Член 1

За стратешки приоритети во 2021 година се утврдуваат:

- Обезбедување забрзан и одржлив економски раст, повисок животен стандард и квалитет на живот на граѓаните;
- справување со светската пандемија предизвикана од Коронавирусот COVID 19;
- успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија;
- владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност;
- квалитетно образование достапно за сите согласно побарувачката на пазарот на трудот;
- модерна и ефикасна јавна администрација базирана на дигитализација која обезбедува квалитетни и брзи услуги за граѓаните и деловните субјекти;
- целосно спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава со етничка и социјална кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и
- заштита на животната средина, зелен развој, намалување на аерозагадувањето и влијанието на климатските промени.

Приоритетите од став 1 на овој член, имаат еднакво значење.

Член 2

За остварување на стратешките приоритети од член 1 став 1 од оваа одлука, се утврдуваат следните приоритетни цели:

- задржување на финансиската и макроекономска стабилност, зголемување на конкурентноста на економијата и на вработеноста;
- фискална одржливост и поддршка на економијата со инвестиции во инфраструктурни проекти;
- предвидлив, ефикасен и праведен даночен систем, намалување на сивата економија, поттикнување на приватната иницијатива и инвестиции;
- реформи во јавните финансии, подобрување на фискалната рамка, зајакнување на процесот на планирање и извршување на Буџетот на Република Северна Македонија, подобрување на наплатата на приходите, зајакнување на системот на јавни набавки, внатрешна и надворешна контрола и транспарентно известување;
- етапно воведување во неколку пилот институции буџетско финансирање по принципот на исполнување на развојни индикатори (СМАРТ Клучни перформансни индикатори);
- ефективна и ефикасна заштита на финансиските интереси на Европска Унија и националните финансиски интереси, подобрување на законската, институционалната и оперативната рамка во превенцијата, откривањето и борбата против неправилностите и измамите при имплементацијата на ЕУ фондовите;
- ефикасно користење на ЕУ пристапната помош и зајакнување на воспоставениот систем за финансиско управување и контрола на средствата од ИПА во насока на прилагодување на системот за управување со структурните фондови;
- одржување на професионална, мотивирана и ефикасна структура за имплементација на европските фондови;
- креирање на сеопфатен национален развоен план за долгорочен и одржлив развој запазувајќи ги принципите на инклузивност, кохерентност и транспарентност;
- воведување на секторски пристап и паметна специјализација и насочување на инвестициите во клучни економски сектори со потенцијал за раст;
- зголемување на обемот на инвестиции преку директна поддршка на инвестициони активности на компании, унапредување и олеснување на инвестициската клима и интернационализацијата на бизнисите;
- поддршка и развој на одржливи и конкурентни микро, мали и средни компании, унапредување на заштитеност, целосно искористување на претприемничкиот дух и знаење на домашните човечки ресурси;
- обезбедување сигурност во снабдување со енергија, раст на инвестициите во енергетскиот сектор, интегрирање на пазарите на енергија, воведување паметни мрежи и заштита на ранливите потрошувачи на енергија од енергетска сиромаштија;
- реконструкција и обезбедување на енергетска ефикасност на јавните згради;
- изградба на нови патни делници, рехабилитација на дел од постојните и обезбедување транспортни услуги со висок квалитет и безбедност;
- реконструкција и изградба на нови локални патишта во соработка со единиците на локалната самоуправа;
- подобрување на квалитетот и зголемување на инвестициите во железничката инфраструктура, изградба на брани и водоснабдување;
- унапредување на концептот и практиките за општествена одговорност;
- развој на туризмот и угостителството, субвенционирање на алтернативен и културен туризам и градење на препознатлив туристички имиџ согласно светските стандарди;

- унапредување на заштитата на потрошувачите и обезбедување поголем квалитет на добрата и услугите на македонскиот пазар;

- одбранбена и безбедносна политика во функција на развојот, уставниот поредок, независноста, суверенитетот, територијалниот интегритет и безбедноста на граѓаните;

- унапредување на националните одбранбени капацитети согласно Стратегискиот одбранбен преглед и Долгорочниот план за развој на одбранбени способности 2019-2027;

- обезбедување на функционална интероперабилност по НАТО стандарди, подготовка за идните НАТО цели на способности и ефикасна реализација на одговорностите кои произлегуваат од учеството во колективната одбрана, кризниот менаџментот и кооперативната безбедност;

- зајакнување на одбранбената дипломатија и ефективно учество во командната и воените структури на НАТО и останатите организации;

- зајакнување на позицијата на Република Северна Македонија на меѓународен план, развој на билатералните, регионалните и мултилатералните односи со членките на НАТО и Европската Унија и другите земји од Европскиот и вон-европскиот простор;

- јакнење на јавно здравствените капацитети, квалитетен и интегриран, ефикасен и долгорочно финансиски одржлив здравствен систем;

- достапни здравствени услуги на сите нивоа, квалитетна здравствена заштита и воспоставување на систем за следење на здравствениот статус на населението;

- инвестиции во инфраструктурата на здравствениот систем, човечките ресурси, опрема, понапредни методи и терапии;

- опремување на сите одделенија за интензивна нега со модерна опрема, кревети, респиратори, рентген машини и сите останати потребни апарати за обезбедување врвна здравствена заштита;

- квалитетно управување и координација на процесот на пристапување во Европската Унија и доследно исполнување на обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација и другите правни акти кои ги регулираат билатералните односи со Европската Унија;

- воспоставување мотивирана, ефикасна и професионална преговарачка структура за пристапните преговори;

- квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија);

- обезбедување широк консензус и консултации со политичките партии и граѓанскиот сектор околу суштинските реформи врзани за пристапувањето во Европската Унија и доближување на преговарачкиот процес до граѓаните преку промовирање на европските вредности;

- успешно координирање на претпристапната помош од Европската Унија во насока на поголемо искористување на европските фондови достапни на земјата;

- зајакнување на капацитетот на ИПА структурите во извршување на доделените задачи за спроведување на буџетот на Европската Унија во насока на трансфер кон структурите потребни за користење на Структурните и Кохезивните фондови по пристапување;

- развивање на систем на правда кој ефикасно ги штити слободите, правата и заедничкиот систем на вредности;

- ефикасно и ефективно „прочистување на правосудството“;

- изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите;

- унапредување на околината во која функционира и се развива граѓанското општество кое придонесува во зајакнување на демократското управување и воспоставување на структурен дијалог со граѓанското општество;

- создавање ефикасен систем на проверка на потеклото на парите и капиталот кај секој поранешен и актуелен функционер, со преземање на најдобрите ЕУ практики;

- одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции;

- модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите;

- зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај;

- активно учество во меѓународната борба против современите безбедносни закани и предизвици кон интересите на Република Северна Македонија, вклучувајќи го тероризмот, насилниот екстремизам и феноменот на странските борци;

- спречување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил;

- развивање квалитетно образование достапно за сите кое ќе создава кадар способен за логично и критично размислување базирано на анализи и факти;

- образование во функција на личности кои ќе ги почитуваат и негуваат граѓанските права, толеранцијата, различностите, воспитување во духот на мултикултурализмот и оспособување за потребите на пазарот на трудот;

- изградба, реконструкција, санација и обезбедување на енергетска ефикасност на студентските домови и подобрување на студентскиот живот и стандард на младите;

- креирање систем во кој ќе напредува спортот и спортските резултати, јакнење на квалитетот на живот, социјалната интеракција, вистински развој на личноста и здрав начин на живот на што е можно поголем број граѓани;

- ефективно, ефикасно и инклузивно креирање политики стручна, професионална и департизирана администрација и одговорно, отчетно и транспарентно работење на институциите;

- дигитална трансформација при испораката на услугите за граѓаните и бизнисите развивање механизми за воспоставување на модерни технологии 5G технологии и развој на NGA инфраструктура;

- соработка и воспоставување на заеднички стандарди за сајбер безбедност;

- креирање на систем на одржливо и конкурентно земјоделско производство, подготвено и прилагодено кон глобалните климатски промени и заедничката земјоделска политика со Европска Унија;

- промовирање на вработувањето, социјалната вклученост и развојот на руралните средини со поттикнување на младите земјоделци и олеснување на земјоделските и неземјоделските бизниси;

- воспоставување на интегриран и функционален систем за подобро знаење и поддршка на иновациите во земјоделството со фокус на истражувањето, трансферот на напредна технологија и дигитализација;

- зголемување на шумскиот фонд во Република Северна Македонија и поквалитетно чување на шумите;

- обезбедување доволни количини квалитетна и безбедна храна за потребите на домашните потрошувачи и создавање производи со додадена вредност и пласман на странските пазари;

- обезбедување на висок степен на здравствена заштита и благосостојба на животните;

- подобрување на реализацијата на средствата од претпристапната помош на Европската Унија за рурален развој;

- унапредување на правата на работниците и безбедноста на работните места, во согласност со меѓународните стандарди;

- унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство;

- проширување на мрежата на предшколски установи за згрижување и воспитување на деца;

- грижа за сите врз основа на социјални вложувања како начин на поддршка на граѓаните;

- промовирање политики базирани на аргументи и емпатија, рушење на бариерите за лицата со попреченост и нивните семејства;

- унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите;

- унапредување на системот на социјална сигурност и воспоставување на децентрализирани механизми на социјални услуги;

- подобрување на квалитетот на животот на старите лица и обезбедување достоинствена старост;

- унапредување на системот на локалната самоуправа, децентрализација на власта и зајакнување на капацитетите на општините;

- намалување на разликите во развојот меѓу и во планските региони и зголемување на нивната конкурентна способност;

- развивање на европската идеја за културното наследство како заеднички ресурс, подигање на свеста за нашата заедничка историја која ги обединува граѓаните и ги легитимира пред европското семејство на држави, активно придонесувајќи во целокупниот европски идентитет;

- зајакнување на системот за заштита на македонскиот јазик и поддршка на литературното творештво;

- инвестиции во културната инфраструктура, рамномерен културен развој, децентрализација и децентрализација на културата;

- создавање вредности на толеранција, правичност, еднакви можности, признавање на различностите, во мултикултурализмот и интеркултурната комуникација;

- промовирање на политики за меѓусебно почитување и презентирање на различностите од етничка и културна припадност како предност на општеството;

- формирање Национални совети на заедниците кои се помали од 20% од вкупното население на државата, вклучување на сите заедници во процесот на креирање на овие политики и обезбедување поголема репрезентативност;

- унапредување на политиките и правната рамка за животна средина и климатска акција, заштита на природата и природните ресурси од загадување, намалување на климатските промени, вложување во зелена економија и креирање на зелени работни места;

- подобрување на квалитетот на медиумите во животната средина, управување на водите, отпадот и заштитата на воздухот од загадување;

- планирање и одржливо користење на просторот и природните богатства, зголемување на учеството на обновливите извори на енергија, подобрување на енергетската ефикасност и заштита на животната средина;

- спроведување политики на хумано планирање и уредување на просторот и

- превенција-намалување на ризикот од природни непогоди и други несреќи и катастрофи.

Член 3

Средствата потребни за финансирање на стратешките приоритети од член 1 од оваа одлука, ќе се предвидат во Фискалната стратегија за периодот 2021-2023 година.

Член 4

Во рамките на буџетскиот процес за 2021 година министерствата и другите органи на државната управа ги дефинираат програмите за остварување на стратешките приоритети и приоритетните цели од членовите 1 и 2 од оваа одлука, а средствата за нивно финансирање ќе ги вклучат во максималните износи на расходи за секој буџетски корисник одделно, утврдени со буџетскиот циркулар за 2021 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 44-9041/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3171.

Врз основа на член 107 став (1) од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.104/19, 146/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА- ДЕТСКА ГРАДИНКА „СУНИЦА“ - ГЕВГЕЛИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава одобрение за основање на приватна установа за деца - детска градинка „Суница“ во Гевгелија, со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 4-2.

Член 2

Одобрението од член 1 од оваа одлука се дава врз основа на поднесеното барање од основачот Друштво за трговија и услуги РЕДИМАЛ ДООЕЛ Гевгелија со Единствен даночен број 4006017513233 и седиште на ул.„Даме Груев“ бр. 4-2.

Член 3

Во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе се организира и остварува згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст, која како дејност ќе се организира за згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно-образовани, спортско-рекреативни, културно-забавни активности, мерки и активности за подобрување и зачувување на здравјето и за поттикнување на интелектуалниот, емоционалниот, физичкиот, менталниот и социјалниот развој на детето на возраст од нула до шест години живот, односно до поаѓање во основно училиште, согласно Законот за заштита на децата.

Член 4

Потребните соодветни, стручни и други работници кои ќе ја остваруваат дејноста згрижување и воспитание на деца во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 5

Потребната опрема за опремување на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е согласно пропишаните стандарди и нормативи за вршење на дејноста.

Член 6

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе биде сместена во објект со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 4-2 во Гевгелија со површина од 209,60 м².

Член 7

Бројот на децата кои ќе бидат опфатени со згрижување и воспитание е 28 деца организирани во две згрижувачко - воспитни групи, една група за деца на возраст од 0 до 2 години (осум деца) и една група за деца на возраст од 2 до 6 години (20 деца) во смена, или вкупно 56 деца распределени во две смени, согласно Законот за заштита на децата.

Член 8

Програмата за вршење на дејноста е според Програмата за рано учење и развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/14).

Член 9

Јазикот на кој ќе се изведуваат активностите во приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука е македонски јазик и неговото кирилско писмо, согласно Законот за заштита на децата.

Член 10

Приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ќе отпочне со работа, по добивањето на решение то за вршење на дејноста од министерот за труд и социјална политика и уписот во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Член 11

Средствата за основање и работа на приватната установа за деца од член 1 од оваа одлука ги обезбедува основачот.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9156/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3172.

Врз основа на член 18 став (4) од Законот за јавен долг („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/05, 88/08, 35/11, 139/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НЕТО - ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА ДОМАШНИОТ ФИНАНСИСКИ ПАЗАР ВО 2020 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на максималниот износ на нето - задолжување преку издавање на државни хартии од вредност на домашниот финансиски пазар во 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.270/19) во точката 2 зборовите „12.300.000.000,00 (дванаесет милијарди триста милиони) денари“ се заменуваат со зборовите „15.375.000.000,00 (петнаесет милијарди триста седумдесет и пет милиони) денари“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9295/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3173.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост со непосредна спогодба со Друштвото за

производство, земјоделство, трговија и услуги “Џемал и Беџет“ ДОО ул.1 с.Доленци, Битола за земјоделско земјиште со вкупна површина од 3ха 60ар 54м² кое се наоѓа на КП бр.249, место викано Мирча, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 7754м² запишана во Имотен лист бр.372 за КО Кажани; КП бр.257, место викано Мирча, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, со површина од 6999м² запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани; КП бр.264, место викано Мирча, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, со површина од 5876м² запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани; КП бр.267, место викано Мирча, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, со површина од 7259м² запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани и КП бр.268, место викано Мирча, катастарска култура овоштарник, катастарска класа 4, со површина од 8166м² запишана во Имотен лист бр.514 за КО Кажани.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9296/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3174.

Врз основа на член 17-а став (8) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – БАКАР И ЗЛАТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ДВОРИШТЕ“ ОПШТИНА БЕРОВО НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ДВБ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ДВБ ДООЕЛ Скопје му се доделува концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина – бакар и злато на локалитетот „Двориште“ општина Берово.

2. Површината на истражниот простор од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 24.527200 \text{ km}^2$ и е определена со координатни точки кои меѓусебно се поврзани со прави линии, кои се дадени во табелата:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7663550	4601000
T-2	7659000	4601000
T-3	7659000	4606000
T-4	7661730	4606000
T-5	7664525	4604320
T-6	7664525	4602000
T-7	7664000	4602000

3. Концесијата за вршење на детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука се доделува за период од две години, сметано од денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

4. Висината на надоместокот за концесијата од точка 1 на оваа одлука се определува со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Целта на вршењето на деталните геолошки истражувања е откривање на нови наоѓалишта на минерални сировини и утврдување на рудните резерви на минералната сировина – бакар и злато на локалитетот „Двориште“ општина Берово.

6. Рокот за поднесување на Елаборат за извршените детални геолошки истражувања на минералните сировини е 120 дена по истекот на концесијата или по завршување на деталните геолошки истражувања.

7. Како почеток на концесијата за детални геолошки истражувања ќе се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Надзор над спроведување на концесијата ќе врши Министерството за економија.

9. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-10351/1-19
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

3175.

Врз основа на член 40 став 4 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 265/19), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за научно-истражувачката дејност за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 277/19), табелата „Преглед на распределба на средства за научно-истражувачка дејност за 2020 година“, се менува и гласи:

„ПРЕГЛЕД НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ОД ПРОГРАМАТА 7-НАУКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2020 ГОДИНА									
РБР	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО РАСПОРЕД НА БУЏЕТ- 2020
		420- патни и дневни трошоци	421- Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	423- Материјал и и ситен инвентар	424- Поправки и тековно одржувањ е	425- Договорн и услуги	426- Други тековни расходи	464- Разни транс фери	
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Северна Македонија	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
2	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	1.820.000	800.000	700.000	800.000	2.700.000	0	0	6.820.000
3	Организација на научни собири	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
4	Учество на домашни истражувачи на меѓународни научни собири во странство	2.500.000	0	0	0	0	0	0	2.500.000
5	Студиски престој во странство и престој на странски научни истражувачи во Република Северна Македонија	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
6	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор), надоместок за средства за објавени научни трудови во списанија со импакт фактор	0	0	0	0	6.300.000	0	0	6.300.000
7	Стипендии за млади научно-истражувачки кадри за втор и трет циклус во земјата и странство: - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус во странство според Шангајската ранг листа, - Стипендии и уписнини за студии од трет циклус во странство според Шангајската ранг листа, - Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, - Еднократен надомест за одбрана на докторски труд - Стипендии и уписнини за студии од втор циклус за студии во странство од областите	0	0	0	0	0	0	31.700.000	31.700.000

	на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, - Стипендии за последипломски студии на Јавна научна установа Институт за филм, филмска академија-Охрид - Стипендии и уписнини за постдипломски студии по старотурски јазик - Стипендии за и уписнини за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка - Објавување на творечки субвенции за творечки дејности, - стипендии за студии од втор и трет циклус на студии на странски државјани кои престојуваат во Република Северна Македонија по основ на билателарна и мултилатерална меѓународна соработка, - Стипендии „Борис Трајковски“ студии од втор циклус за извршната MBA програма на Универзитетот Шефилд, - Стипендии и школарини за последипломски и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Северна Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата.								
8	Техничка култура	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
9	Контрибуција за разни членарини во меѓународни организации.	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
10	ЦЕЕПУС	0	0	0	0	200.000	0	300.000	500.000
11	Други расходи исплата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурси и други активности.	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	БУЏЕТ ЗА 2020 ГОДИНА	4.620.000	900.000	2.700.000	900.000	14.500.000	10.000.000	32.000.000	65.620.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-7380/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р Артан Груби, с.р.

3178.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 235/19) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 6 октомври 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО
ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2020 ГОДИНА**

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19, 13/20, 111/20 и 153/20) во делот II во табелата по подмерката 1.10. се додава нова подмерка 1.10-а. која гласи:

1.10-а.	1.10-а.	Дополнителни директни плаќања за произведено и предадено грозје за сортите Смедеревка, Вранец, Бургундец Црн, Станушина, Кратошница, Жилавка, Кадарка во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Северна Македонија
---------	---------	--

II

Во делот XIV во табелата во мерката 1 по бројот „1.19.“ се додава нов број „1.10-а.“

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-9260/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Прв заменик на Претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
м-р **Артан Груби**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**3179.**

Врз основа на член 72 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 144/18), министерот за финансии донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА
ДЕКЛАРАЦИЈА И КОДЕКСОТ НА ШИФРИ КОИ
СЕ УПОТРЕБУВААТ ПРИ ПОПОЛНУВАЊЕ НА
ЦАРИНСКАТА ДЕКЛАРАЦИЈА**

Член 1

Во Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и Кодексот на шифри кои се употребуваат при пополнување на царинската декларација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 105/19, 158/19 и 279/19) во Прилогот 2 – Кодекс на шифри за пополнување на ЕЦД, Поглавје II – Шифри, во рубриката 37 – ПОСТАПКА, б) шифри за втора подрубрика, Ослободување од плаќање на увозни давачки, на крајот на табелата по зборовите „Патници кои доаѓаат од странство за предмети наменети за нивни лични потреби за време на патувањето во странство (личен багаж) 194 точка 1 С68“ се додаваат зборовите:

„Конзуларни претставништва раководени од почесни конзули за моторни возила за службени потреби, при увоз, се ослободуваат од данок на моторни возила, во износ од 50% од пресметаниот данок на моторни возила“

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20-7076/1
6 октомври 2020 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Фатмир Бесими**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ**

3180.

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 2, член 82 став 1 алинеја 6 и член 83 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), а во врска со член 80 став 5 од истиот Закон, член 51 став 1 и став 3 и член 52 став 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15), член 28 од Законот за управните спорови („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/19) и член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, бр. 01-6222/1 од 12.12.2014 година, постапувајќи по Предлогот Уп1 бр. 08-363 од 22.9.2020 година, за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје и Предлогот Уп1 бр. 08-349 од 7.10.2020 година за донесување одлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, а согласно Заклучокот, арх. бр. 02-3730/2 од 7.10.2020 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 36-та седница одржана на 7.10.2020 година донесе:

О Д Л У К А

**ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ТЕЛЕВИЗИСКО
ЕМИТУВАЊЕ НА ТРГОВСКОТО РАДИОДИ-
ФУЗНО ДРУШТВО ВИЖН БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА
ДОО СКОПЈЕ**

1. СЕ ОДЗЕМА дозволата за телевизиско емитување, бр. 08-349 од 15.08.2017 година на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозвола за телевизиско емитување во законски утврдениот рок – 30 дена од денот на приемот на Фактурата бр. 2020-100-0182 (наш арх. бр. 05-3039/1 од 27.07.2020 година).

2. Фактурата бр. 2020-100-0182 (наш арх. бр. 05-3039/1 од 27.07.2020 година) се сторнира и на субјектот од точка 1. од оваа Одлука, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, која треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

3. Одлуката се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој едниот дне-

вен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија.

4. Оваа Одлука е конечна.

Образложение

Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, е имател на дозвола за телевизиско емитување, бр.08-349 од 15.08.2017 година, за емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа која не користи ограничен ресурс, на локално ниво, за подрачјето на Општина Прилеп, Општина Долнени и Општина Кривогаштани, телевизиски програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик.

Согласно член 80 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и Законот за изменување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.42/20), за дозволата за телевизиско или радио емитување радиодифузерите, со исклучок на јавниот радиодифузен сервис, плаќаат годишен надоместок на сметка на Агенцијата согласно со овој закон. Годишниот надоместок се плаќа за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на дозволата за телевизиско или радио емитување во рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата (член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Во однос на надоместокот за доделената дозвола за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, бр.08-349 од 15.08.2017 година, Агенцијата на 27.07.2020 година, му достави Фактура бр.2020-100-0182 (наш арх.бр.05-3039/1 од 27.07.2020 година) за надоместокот за дозволата, согласно која радиодифузерот имаше обврска да плати 20.812,00 (дваесет илјади и осумстотини и дванаесет) денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 27.07.2020 година заклучно со 26.07.2021 година. Во Агенцијата во доставната книга е заведено дека Фактурата била уредно примена на 12.08.2020 година.

Согласно член 27 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата врши административен надзор, кој се врши на работењето на издавачите на медиуми од аспект на усогласеноста на нивното работење со условите утврдени со Законот за медиуми, Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и прописите донесени врз основа на него (член 29 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги).

Агенцијата, преку Секторот за финансии и логистика, изврши административен надзор на работењето на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје од аспект на исполнување на обврската за плаќање на годишниот надоместок за дозволата, при што по извршениот редовен административен надзор, во Писмениот извештај за извршен административен надзор арх.бр.05-3469/1 од 15.9.2020 година, констатираше дека наведениот радиодифузер не ја исполнил законската обврска пропишана во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување на сметка на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, според доставената Фактура бр.2020-100-0182 од 27.7.2020 година, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, имаше обврска да плати 20.812,00 (дваесет илјади и осумстотини и дванаесет)

денари за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 27.7.2020 година заклучно со 26.7.2021 година. Во цитираниот Писмен извештај за извршен административен надзор, беше констатирано дека заклучно со 11.09.2020 година кога беше крајниот законски рок за уплата на надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, за периодот од 27.07.2020 година заклучно со 26.7.2021 година, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, не извршило уплата во износ од 20.812,00 (дваесет илјади и осумстотини и дванаесет) денари.

Во член 23 став 1 алинеја 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е утврдено дека доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и подзаконските акти, донесени врз основа на него, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, Советот на Агенцијата може да преземе мерка - одземање на дозволата.

Согласно член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата ќе ја одземе дозволата за телевизиско или радио емитување, пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот од регистарот на радиодифузери, по претходно доставено писмено известување, доколку имателот на дозволата не го плати надоместокот за дозволата во законски утврдениот рок.

Постапката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување, согласно член 83 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја покренува Советот по предлог на директорот на Агенцијата.

Со оглед на утврдената фактичка состојба, согласно која имателот на дозволата, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, во законски определениот рок од 30 дена од денот на приемот на фактурата издадена од Агенцијата, не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно имателот на дозволата не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски врз основа на член 83 став 1, а во врска со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, достави Предлог Уп1 бр.08-363 од 22.9.2020 година за покренување постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје.

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 33-та седница одржана на 25.09.2020 година, согласно Заклучокот, арх.бр.02-3518/4 од 25.9.2020 година, го усвои Предлогот, Уп1 бр.08-363 од 22.09.2020 година, за покренување на постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, доставен од предлагачот, Директор на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски.

Во врска со покренатата постапка за одземање на дозволата на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, бр.08-349 од 15.8.2017 година, а согласно член 82 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата достави Известување до наведениот радиодифузер (Уп1 бр.08-363 од 25.9.2020 година), во кое му беше укажано дека доколку не го плати годишниот надоместок за дозволата за вршење телевизиско емитување согласно член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата во рок од 15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот на Директорот на Агенцијата, Уп1 бр.08-

363 од 22.09.2020 година, ќе донесе Одлука за одземање на неговата дозвола за телевизиско емитување, по што согласно член 85 став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, радиодифузерот ќе биде избришан од регистарот на радиодифузери.

Известувањето за покренување на постапка за одземање на дозволата Уп1 бр.08-363 од 25.09.2020 година, беше испратено до ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје во писмена форма во врска со што во доставната книга на Агенцијата заведено е дека истото е уредно примено на 29.09.2020 година. Исто така, цитираното Известување на 28.09.2020 година, беше испратено и во електронска форма на електронската адреса на радиодифузерот регистрирана како информација за контакт во Централниот регистар на Република Северна Македонија, како и на електронската адреса на радиодифузерот евидентирана во регистарот на радиодифузери на Агенцијата.

Во согласност со член 83 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Советот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот на директорот за покренување постапка за одземање на дозволата, да донесе одлука со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот.

Со оглед на фактот дека имателот на дозволата Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, бр.08-349 од 15.08.2017 година, и во рокот од 15 (петнаесет) дена, од денот на приемот на Предлогот Уп1 бр.08-363 од 22.09.2020 година, од страна на членовите на Советот на Агенцијата, не ја исполнил обврската предвидена во член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Директорот на Агенцијата, достави Предлог арх.бр.08-349 од 07.10.2020 година со кој Советот на Агенцијата врз основа на член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а согласно Заклучокот на Агенцијата, арх.бр.02-3730/2 од 07.10.2020 година, донесе Одлука со која се одзема дозволата бр.08-349 од 15.08.2017 година за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, поради тоа што имателот на дозволата не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок.

Согласно член 24 од Правилникот за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, арх.бр.01-6222/1 од 12.12.2014 година, доколку имателот на дозволата за телевизиско или радио емитување не изврши плаќање на надоместокот, по доставената фактура во рокот наведен во став 3 на овој член од Правилникот, истата се сторнира и му се издава нова фактура која се однесува само на периодот на работењето, која фактура се плаќа не подоцна од осум дена од денот на нејзиното издавање. Во спротивно наплата на долгот, се врши по судски пат.

Фактурата бр.2020-100-0182 (наш арх.бр.05-3039/1 од 27.7.2020 година) за надоместокот за дозволата за телевизиско емитување, се сторнира и на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје, му се издава нова фактура, која се однесува само на периодот на работењето, односно до денот на донесувањето на одлуката за одземање на дозволата, и која ќе треба да се плати не подоцна од 8 (осум) дена од денот на нејзиното издавање.

Согласно член 84 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско или радио емитување е конечна, а против истата имателот на дозволата има право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием. Постапката пред надлежниот суд е итна.

Врз основа на погоре наведеното се донесе Одлука како во диспозитивот.

УП1 Бр.08-349
7 октомври 2020 година
Скопје

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
Претседател на советот,
Лазо Петрушевски, с.р.

Правна поука: Одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје е конечна. Против одлуката за одземање на дозволата, ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Скопје има право да поднесе тужба до надлежен суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот прием.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски факс 51
в.д Директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.

ISSN 0354-1622



2020243